

GS1 Global Forum 2010 во Брисел - ОБЕДИНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ GS1 ОРГАНИЗАЦИИ ВО АКТИВНОСТИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ВИЗИЈА

GS1 Македонија во рамките на своите меѓународни активности учествуваше на Глобалниот Форум одржан 22-26 февруари 2010 во Брисел, во организација на Меѓународната GS1 организација, на кој присуствуваа околу 500 претставници на националните GS1 организации од целиот свет, како и претставници на корисниците на GS1 системот и претставниците на фирмите вклучени во имплементацијата на GS1 системот (solutions providers).



Основното мото на Форумот **“Од визија до акција, GS1 обединета за нови можности”** ги дефинира и целите на Форумот:

- Претставување на GS1 стратегијата на идниот развој на глобално ниво;
- Информирање на глобалната GS1 заедница за најновите достигнувања на GS1 системот;
- Мотивирање на глобалната GS1 заедница кон проширување на примената на светските GS1 стандарди во нови сектори;
- Меѓусебно запознавање и остварување директни контакти на овластените претставници на GS1 системот на глобално ниво;

- Зголемено поврзување и интеракција на националните GS1 организации;
- Иницијализација на националните организации за зголемување на својата инвентивност за побрз развој на својата организација со цел поефикасно задоволување на потребите на своите членки;
- Разменување на постојните и стекнување на нови искуства за да адекватно, успешно и координирано на глобално ниво се имплементира GS1 системот на националните нивоа;
- Информирање на членките на GS1 системот за активностите во изминатата година и запознавање со стратегиските планови и приоритети за наредните години.



Работата на Форумот се одвиваше во текот на претпладневните и попладневните пленарни и тематски сесии во хотелот "Crown Plaza Hotel", Брисел.

Во рамките на Глобалниот Форум се одржа и Регионалниот Форум на Европа, на кој се презентираа најновите достигнувања и активностите по поделни проекти.



GS1 Македонија оствари полезни контакти и стручна размена на искуства со: главните раководители на GS1, одговорните лица на одделните сектори на GS1 Global Office, претставниците на GS1 организации од голем број земји од Европа и светот, како и од соседните земји, кои се оценуваат за исклучително полезни.

Договорена е реализација на менторинг програмата со GS1 Хрватска, како и презентација на искуствата на GS1 од Србија, Словенија и Бугарија на македонската бизнис заедница во вид на едукативни семинари, со цел пренесување на нивните искуства и презентирање на најновите достигнувања.

Договорено е доставување на стручни изданија од областа на системот и потребна помош во насока на едукација на членките на GS1 Македонија со неколку земји членки на GS1.



GS1 Македонија под водство на досегашниот претседател г-дин Бранко Азески доби пофалби од раководителите во GS1 Global Office за постигнатите резултати во развојот на GS1 системот во Република Македонија и за извршената статусна трансформација и регистрација како самостоен правен субјект.

Остварена е понатамошна меѓународна афирмирација на GS1 Македонија со директно вклучување во работатата на органите и телата на Меѓународната и Европската GS1 организација.

Слаѓана Милутиновиќ